

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 јануари 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Мемиш Идавер од Штип УП2 09-269/21 од 22 декември 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-281 од 17 ноември 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-281 од 17 ноември 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Мемиш Идавер од Штип до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-269/21 од 22 декември 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-281 од 17 ноември 2021 година на КЕЦ Штип, поради непостоење на технички услови.

Жалителот потенцира дека во декември 2018 година има поднесено Барање за легализација но сеуште не му е одговорено до денес.

Според Електродистрибуција, објектот е на 200 метри од нисконапонска мрежа за која не постои урбанистичко-планска документација, а жалителот не поседува соодветен доказ за сопственост на објектот.

На денешната седница на Комисијата за постапување по Приговори се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-269/21 од 22 декември 2021 година со прилог:
  - БСП-1 образец од 11 ноември 2021 година
  - РОБСП 11-281 од 17 ноември 2021 година на КЕЦ Штип
2. Дополнителни податоци од 22 декември 2021 година со прилог:
  - GIS скица со постоечка состојба
  - Податоци за пад на напон
  - Имотен лист бр. 362 за КП бр. 794, КО Чардаклија
  - Приговор од 15 декември 2021 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 19 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем (ОДС) не смее да ги приклучува на дистрибутивната мрежа објектите за кои не е издадено одобрение за градење или решение за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект во согласност со закон за градење или не е издаден соодветен документ согласно закон

Имајќи го предвид горенаведеното како и фактот дека за објектот не е доставена документацијата утврдена во горенаведениот член 19 од Мрежните правила, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–269/21  
3 јануари 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски